



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
- БИТОЛА
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ
REPUBLIC OF MACEDONIA
UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI" -
BITOLA
FACULTY OF SECURITY - SKOPJE



40 years
FACULTY OF SECURITY
SKOPJE

Ул. Идризово бб - 1000 Скопје
Поштенски факс 103

Faculty of security
PO Box 103 - Skopje

+389 (2) 2546-211
Факс/fax: +389 (2) 2545-070

Почитувани професори, научни работници, истражувачи, драги колеги,

Организацискиот одбор на
Зборникот на трудови во чест на **доцент
Антон Роп**, прв Декан на Факултетот за
безбедност- Скопје, има чест и задоволство
да Ве повика да изработите и доставите
научни и стручни трудови.

Трудовите треба да се на македонски
или на англиски јазик, а апстрактот и на двата
јазици.

Трудовите да бидат од областите на
Криминалистичката техника и форензиката.

Авторите треба да ги почитува
следните стандарди:

Упатство за техничко пишување на трудовите

Текст

Times New Roman, големина на букви 11 pt., 1.5
проред (justified), 20000 - 30000 карактери (со празни
места) со следниве маргини:

Горна: 2,5 cm; Долна: 2,5 cm; Лева: 3 cm; Десна: 3 cm

Структура на текстот

Насловите на поглавјата и поднасловите треба да
бидат напишани со здебелени букви со големина 14 pt.

На пример:

- 1 Introduction
- 2 Chapter 1
 - 2.1 Section 2
 - 2.1.1 Subsection 3
- 3 Conclusion
- 4 References

Табели и прикази:

Табели: насловот е над табелата, 10 pt големина на
буквите, здебелени букви, (justified), 1.5 проред,
нумерирани по редослед во текстот (Table 1, Table 2,
etc.).

*На пример: Table 1: Heading (Source: Example,
2011)

Прикази: насловот е под табелата, 10 pt големина на
буквите, здебелени букви, (justified), 1.5 проред,

нумерирани по редослед во текстот (Figure 1, Figure 2,
etc.)

На пример: Figure 1: Heading (Source: Example,
2011)

Цитирање и референци:

Цитирањето треба да биде според АРА стилот на
цитирање.

Важни датуми:

Поради зголемен интерес за доставување на
трудови, рокот за доставување на апстракти ќе
биде:

- Доставување на апстракти
10.12.2017
- Одговор за прифаќање на апстракти
25.12.2017
- Доставување на трудовите
20.12.2017
- Одговор за прифаќање на трудовите
30.01.2018

Организациски одбор

- Проф д-р Борис Мургоски
- Проф д-р Злате Димовски
- Проф д-р Марина Малиш Саздовска
- Проф д-р Марјан Николовски
- Проф д-р Светлана Николовска
- Доц. д-р Љупчо Тодоровски
- Доц. д-р Ице Илијевски

- **Доставување на материјали на e-mail:**

zbornik2017@fb.uklo.edu.mk

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ВО ЧЕСТ НА Доцент АНТОН РОП

